

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ
РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2023 ГОДИНА**

НА

**ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО
НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕТО
АД КОЧАНИ**

Куманово, јуни 2024

СОДРЖИНА

	Страна број
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1-2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (Образец 1);.....	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Образец 2).....	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА.....	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК.....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-25
 ПРИЛОГ: ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2023 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО	

Извештај на независниот ревизор

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Осигурително брокерско друштво за НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани, ул.Стево Теодосиевски бр. 2/1-2

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **Осигурително брокерско друштво за НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани**, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, Извештај за сеофатна добивка, Извештај за промени во главнината и Извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорен за подготвувањето и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, Законот за финансиски друштва член 20 ст.4 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020) и другите законски прописи во РС Македонија како и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

КРИС КОНТО РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ КУМАНОВО

ДО СОДРУЖНИЦИТЕ НА НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно финансиската состојба на **Осигурително брокерско друштво за НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани**, на ден 31 декември 2023 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативите на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај и годишната сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото кое има законска обврска да ја поднесе годишната сметка до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720-Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија.

Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Куманово, 12.06.2024 година

ТП КРИС КОНТО РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ

Овластен ревизор

КУМАНОВО

Управител

М. Кристина



М. Кристина

Кристина Младеновска

Кристина Младеновска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

на ден 31 декември 2023 година

		во илјади денари	
	Белешка	2023	2022
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	18	170	391
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	19	-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно нетековни средства		170	391
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	20	6.376	5.331
Побарувања од купувачи	21	2.169	2.657
Останати краткорочни побарувања	22	152	0
Краткорочни финансиски средства	23	574	-
Платени трошоци за идните периоди		-	-
Залихи	24	-	-
Вкупно тековни средства		9.272	7.988
ВКУПНО СРЕДСТВА		9.442	8.379
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Основна главнина	25	(3.058)	(3.058)
Ревалоризациона резерва		-	-
Законски и статутарни резерви		(343)	(343)
Акумулирана добивка/(загуба)		(2.081)	(2.081)
Пренесена загуба		-	-
Добивка/(загуба) за годината		(2.675)	(1.810)
Вкупно капитал и резерви		(8.158)	(7.292)
Долгорочни обврски			
Долгорочни резервирања		-	-
Долгорочни кредити	26	(221)	(356)
Вкупно долгорочни обврски		(221)	(356)

Краткорочни обврски			
Обврски спрема добавувачите	27	(641)	(573)
Останати краткорочни обврски	28	(327)	(1)
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди		(95)	(156)
Вкупно краткорочни обврски		(1.064)	(730)
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		(9.442)	(8.379)

Финансиските извештаи се усвоени од страна на содружниците на ден 28.02.2024 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Управител


Г-ѓа Верица Горгиевска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината која завршува на 31 декември
2023

		во илјади денари	
	Белешка	2023	2022
Приходи од продажба	7	24.786	13.531
Останати оперативни приходи	8	18	44
Вкупно приходи од работењето		24.804	13.575
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек		-	-
Набавна вредност на продадените стоки и материјали	9	-	-
Трошоци за сировини и други материјали	10	(143)	(275)
Услуги со карактер материјални трошоци	11	(831)	(817)
Трошоци за вработените	12	(4.075)	(3.164)
Трошоци за амортизација и резервирања	13	(280)	(276)
Останати расходи од работењето	14	(16.508)	(7.131)
Вкупно оперативни расходи		(21.837)	(11.663)
Добивка / (Загуба) од оперативно работење		2.968	1.912
Финансиски приходи	15	39	62
Финансиски расходи	16	(6)	(9)
Добивка / (Загуба) пред оданочување		3.001	1.965
Данок од добивка	17	(325)	(155)
Нето добивка / (загуба) за периодот		2.675	1.810
Остатана сеопфатна добивка / (загуба) за периодот		-	-
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за периодот		2.675	1.810

Финансиските извештаи се усвоени од странана содружниците на ден 28.02.2024 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за годината која завршува на 31 декември 2023

2023								во илјади денари
	Запишан капитал	Ревалоризациони резерви	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Добивка / (загуба) за тековната година	ВКУПНО
Состојба на 01 јануари 2023	(3.058)	-	(343)	-	(2.081)	-	(1.810)	(7.292)
Зголемување на основната главнина	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	-	(2.675)	(2.675)
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	-	-	(1.810)	-	1.810	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	1.810	-	-	1.810
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	(3.058)	-	(343)	-	(2.081)	-	(2.675)	(8.158)
Состојба на 01 јануари 2022	(3.058)	-	(343)	-	(2.057)	-	(694)	(6.152)
Зголемување на основната главнина	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	-	(1.810)	(1.810)
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	-	-	(24)	-	694	670
Покривање на загуба на терет на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	(3.058)	-	(343)	-	(2.081)	-	(1.810)	(7.292)

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 ГОДИНА ЕМБС 6519695

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината која завршува на 31 декември 2023

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
А. Готовински текови од оперативно работење		
Нето добивка (загуба)	2.675	1.810
Усогласување за:		
Амортизација	280	276
Приходи од отпис на обврски и вишоци		
Расходи од отпис на побарувања и кусоци		-
Готовински текови од работење	2.955	2.086
Побарувања од купувачи	487	(1.256)
Останати краткорочни побарувања	(152)	(0)
Краткорочни финансиски средства	(574)	620
Платени трошоци за идните периоди	-	39
Залихи	-	70
Обврски спрема добавувачите	68	(129)
Останати краткорочни обврски	326	(23)
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	(61)	156
Нето готовински текови од оперативно работење	95	(523)
Б. Готовински текови од инвестиционо работење		
Нематеријални средства		
Материјални средства	(60)	(69)
Вложувања во недвижности		-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Нето готовински текови од инвестиционо работење	(60)	(69)
В. Готовински текови од финансиско работење		
Главнина и резерви		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити	(136)	(133)
Капитал и резерви	(1.810)	(670)
Нето готовински текови од финансиско работење	(1.946)	(803)
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	1.045	691
Парични средства на почеток на годината	5.331	4.641
Парични средства на крајот на годината	6.376	5.331

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ
БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Осигурително брокерско друштвото **НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани** со седиште на ул.**Стево Теодосиевски бр.2/1-2 Кочани** со **ЕМБС:6519695** е основано на 03.07.2009 година. Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е 66.22-Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

1.2 .Основната главнина на Друштвото ја сочинуваат 1.000 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 3058,00 денари.

-Непаричен влог:0,00 денари

-Паричен влог: 3.058.360,00 денари

-Вкупна основна главнина:3 058 360 денари

Овластено лице е:

-Верица Ѓоргиевска

Сопственици на друштвото се:

-Верица Ѓоргиевска ул.Мородвиска Епископија бр.74 Кочани ,со вкупен уплатен паричен влог 1 529 илјади денари

-Венцо Митев ул.Сремска бр.44 Кочани со вкупен уплатен паричен влог 1 529 илјади денари.

Друштвото во својот состав заклучно 31.12.2023 година има регистрирано една подружница со иста шифра на дејност 66.22-Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници,со овластено лице Верица Ѓоргиевска.

1.3. Друштвото на 31.12.2023 година има (четири) вработени

1.4. Друштвото има едностепен систем на управување. Органи на управување на Друштвото се Собрание на друштвото и Одбор на директори.

Одборот на директори се состои од еден извршен член кое воедно е и овластено лице Со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет и двајца неизвршни членови на одборот на директори.

Одбори:

-Верица Ѓоргиевска ул.Мородвиска Епископија бр.74 Кочани ,со овластување

Извршен член на одбор на директори-ВСП

-Венцо Митев ул.Сремска бр.44 Кочани-Претседател на одборот на директори,неизвршен член на одборот на директори

-Марија Стефанова ул.Гошо Викентиев,Неизвршен член на одборот на директори.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на друштвото се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став (2) (Обврска за водење сметководство) 472 (Водење трговски книги) од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007, и 120/2018), како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти ажурирани на годишна основа и

така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на РМ.

Друштвото го применува членот 482 од истиот закон: Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, но не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на РМ согласно Правилникот за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Сл.Весник на РМ“ бр. 7/13),и Правилникот за водење на сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09 и 164/2010).

Годишната сметка, финансиските извештаи и објаснувачките белешки се прикажани во македонски денар (МКД). Функционалната валута на Друштвото претставува валутата на примарното економско опкружување во кое работи Друштвото и е македонскиот денар. Известувачката валута во која се прикажани годишната сметка и објаснувачките белешки е македонскиот денар (МКД).

Годишната сметка – финансиските извештаи на Друштвото е изготвена на база на историска набавна вредност. кои вклучуваат:

- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (Образец 1);**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Образец 2);**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА;**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ;**
- Применетите сметководствени политики и
- Други објаснувачки белешки, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Раководството ги изготви оваа Годишна сметка – финансиски извештаи и објаснувачките белешки врз основа на принципот на континуитет, земајќи ги во предвид тековните намери, веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори на средства.

Извештај за работењето на друштвото согласно Член 240 од Законот за трговски друштва, Извршниот директор изготвува пишан извештај за работењето на друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото.

2.1. Основа за подготовка и чување на сметководствената евиденција

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став 472 од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007,120/2018), со фискалната и законска регулатива во Република С. Македонија како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување, 471, 472, чување на финансиските извештаи од член 474 од Законот за трговски друштва.

Подготовката на Годишната сметка – финансиските извештаи и објаснувачките белешки во согласност со прифатените Меѓународните стандарди за финансиско известување во Република Македонија, бара користење на определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и акции. Областите коишто бараат повисоко ниво на расудување

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

и сложеност, или области каде што претпоставките и проценките се значајни за Годишната сметка се објавени во Белешка 4.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени значајните сметководствени политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи и даночните прописи на Република Македонија.

Странски валути

а) Функционална и известувачка валута

Ставките вклучени во Годишната сметка финансиските извештаи и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото (“функционална валута,,).

Годишната сметка и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари (“МКД”), којашто е функционална и известувачка валута на друштвото.

б) Трансакции во странска валута

Деловните трансакции искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на успех.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната вредност.

Странските валути со кои работи друштвото воглавно се еврото (ЕУР).

Девизните **курсев** кои се користат за искажување на 31 декември се следниве:

	31 декември 2023 МКД	31 декември 2021 МКД
CHF	66.4093	62.4487
GBP	70.7612	69.3350
ЕУР	61.4950	61.4932
УСД	55.6516	57.6535

Ставките вклучени во Годишната сметка и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото (“функционална валута,,).

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (goodwill).

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

- 1) начинот на нивното стекнување;
- 2) очекуваниот период на добивање на економска корист и
- 3) можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

3.2. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА - НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (НПО)

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може сигурно да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на добивките за тековниот период.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 – Залихи.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на средството може да се процени и врз основа на бројот на производи или слични единици за кои се очекува дека друштвото ќе ги оствари од тоа средство – функционален метод.

Векот на употреба на материјалните средства образложен во точка **3.2. Депрецијација како и основицата и стапките на амортизацијата.**

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 3.2.

Стапките за амортизација секој субјект може да ги донесе самостојно во зависност од корисниот век на употреба на средствата согласно МСС 16 и МСС 38.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на нивната набавка веднаш кога тие средства почнале да се користат.

Евидентираната вредност на едно средство кое се заменува се отстранува од понатамошно признавање.

Амортизација на земјиштето уметнички дела и на инвестициите во тек не се пресметува.

3.2.1. Депрецијација

Амортизацијата на средствата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба.

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34-36)

Износот на исправката на основна грешка треба да биде вклучен во утврдувањето на нето добивката или загубата за тековниот период. Споредбените информации треба да бидат презентирани како да се известени во финансиските извештаи за претходниот период треба да бидат презентирани дополнителни проформа информации, подготвени во согласност со точка 6, освен кога не е можно да се направи тоа.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи недвижности, опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

Назив на средството	Корисен век	Процент на амортиз.
Недвижности	10 до 40 години	2,5 до 10 %
Опрема	10 до 20 години	5 % до 10 %
Алат, погонски и канцелариски материјал	4 до 5 години	20 % до 25 %
Компјутерска опрема и софтвер	4 години	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	4 до 5 години	20 % до 25 %
Нематеријални средства	10 до 20 години	5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност.

3.3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен.

3.4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕНА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Аксиите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Сопствените (трезорски) акции, односно откупениот сопствен удел, ќе се водат како намалување на запишаниот и уплатен капитал, според трошокот на стекнување – истовремено или во рок од две години. Уделот на сопствените акции, односно удели, може да биде до 10% од основниот капитал.

3.5. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Залихите на материјали и резервни делови се водат по методата на просечно набавени цени. Во извештајот за финансиската состојба, залихите се искажуваат по пониска набавна или нето реализациона вредност.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите во тој период.

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката.

Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми се евидентираат според трошоците на набавката, а пресметката на потрошокот со примена на методот ФИФО.

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при ставање во употреба (алтернатива: при самата набавка).

Алтернатива: Ситниот инвентар, се отпишува по методот на калкулативен отпис, според векот на траење.

Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат по методот на калкулативен отпис, согласно интензитетот на употреба.

Алтернатива: Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат при ставањето во употреба.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци.

Залихите на трговски стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен данок на додадена вредност и пресметана разлика во цени.

Залихите на трговски стоки, во склад се водат по набавни цени, односно по нето реализационата вредност ако е пониска од набавната.

Намалување на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини, на товар на расходите на периодот.

3.6. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени за работи и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата.

За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува затезна камата.

Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.7. НАДОМЕСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за задолжително социјално осигурување - пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

3.8. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат според методот на трошоците на вложување.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност.

3.9. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕНА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за парични текови:

3.10. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.11. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

3.12. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ

Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.13. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИТЕ УДЕЛИ

Износите искажани како премии на емитираните удели ја сочинуваат разликата помеѓу номиналната вредност на уделите и износите по кои се продадени и се признаваат како тековен приход.

3.14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност. (Друштвото ако не применува мерење на нетековните средства според објективната вредност нема да има ставка во Билансот на состојба насловена на ревалоризационен вишок).

3.15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото.

Согласно законската обврска за задолжителна општа резерва, како општ резервен

3.16. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата, со внес на дополнителни влогови.

3.17. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

3.18. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Овие обврски се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на Извештајот на состојба, рокот на доспевање им е над 12 месеци.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции, оштети и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

3.19. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на Билансот на состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

3.20. ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

3.21. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на добра се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите стандарди.

3.22. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани субјекти, со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење се:

3.24. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.25. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, При проценката на објективната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

3.26. Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

3.27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.28. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2023 година и за следните години.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

Најчести промени кои во сметководствените политики се јавуваат со усвојувањето на МСС се презентирани доколку ги има се наведени.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1) Ризик од финансирање - Показател на задолженост

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

6.1.1) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки.

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

6.2.) Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

6.3.) Каматен ризик – промени на девизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни

стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

6.4.) Ризик од ликвидност кредитен ризик

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната страна предизвикувајќи загуба за другата страна.

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени финансиски активности.

Рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

6.4.1). Утврдување на објективната вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат обарувањата од купувачи, вложувања расположиви за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утвдување на нивната објективна вредност.

6.5) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

6.6.) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коицидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

6.7.) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

Објаснувачки белешки кон билансот на успех

Белешките ќе почнуваат со бр.7

Бел/Ска	Опис на konto	31.12.2023	31.12.2022
7 Приходи од продажба			
		во илјади денари	
		2023	2022
740	Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	24.786	13.531
	Вкупно	24.786	13.531
8 Останати оперативни приходи			
		во илјади денари	
		2023	2022
767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	43
769	Останати приходи од работењето	18	1
	Вкупно	18	44

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година

10 Трошоци за сировини и други материјали

		во илјади денари	
		2023	2022
401	Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	42	57
403	Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	101	135
408	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и пр	-	84
Вкупно		143	275

11 Услуги со карактер материјални трошоци

		во илјади денари	
		2023	2022
410	Транспортни услуги	144	154
411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	152	137
413	Услуги за одржување и заштита	18	21
414	Наем лизинг	398	344
415	Комunalни услуги	15	16
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	72	44
419	Останати услуги	32	101
Вкупно		831	817

12 Трошоци за вработените

		во илјади денари	
		2023	2022
420	Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	3.577	2.887
422	Останати трошоци на вработените	221	56
440	Дневници за службени патувања, ноќевање и патни трошоци	276	221
Вкупно		4.075	3.164

13 Трошоци за амортизација и резервирања

		во илјади денари	
		2023	2022
430	Трошоци за амортизација (за производство)	280	276
Вкупно		280	276

14 Останати расходи од работењето

		во илјади денари	
		2023	2022
443	Трошоци за спонзорство и донации	-	12
444	Трошоци за репрезентација	195	146
445	Трошоци за осигурување	116	52
446	Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	84	79
447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и други	26	8
449	Останати трошоци на работењето	16.087	6.835
Вкупно		16.508	7.131

15 Финансиски приходи

		во илјади денари	
		2023	2022
774	Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани	39	31
779	Останати финансиски приходи	-	30
Вкупно		39	62

16 Финансиски расходи

		во илјади денари	
		2023	2022
474	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	6	9
Вкупно		6	9

Добивка/Загуба пред оданочување

		во илјади денари	
		2023	2022
800	Добивка пред оданочување	3.001	1.965
	Вкупно	3.001	1.965

Данок на добивка и други давачки

		во илјади денари	
		2023	2022
810	Данок на добивка	(325)	(155)
	Вкупно	(325)	(155)

Нето добивка/загуба за периодот

		во илјади денари	
		2023	2022
820	Нето добивка за периодот	2.675	1.810
	Вкупно	2.675	1.810

18 Материјални средства

		во илјади денари	
		2023	2022
013	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	2.138	2.078
019	Акумулирана амортизација на алат, погонски, тран.сред. и канц. инвентар	(1.968)	(1.687)
	Состојба на 31 декември	170	391

20 Парични средства и хартии од вредност

		во илјади денари	
		2023	2022
100	Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.982	1.419
101	Издвоени парични средства и акредитиви	3.389	3.890
102	Парични средства во благајна	4	1
103	Девизни сметки	1	1
108	Останати парични средства	-	20
	Состојба на 31 декември	6.376	5.331

21 Побарувања од купувачи

		во илјади денари	
		2023	2022
120	Побарувања од купувачи во земјата	1.319	1.808
122	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	11	11
124	Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	840	838
	Состојба на 31 декември	2.169	2.657

23 Краткорочни финансиски средства

		во илјади денари	
		2023	2022
162	Краткорочни кредити и заеми во земјата на неповрзани друштва	574	-
	Состојба на 31 декември	574	-

25 Основна главнина

		во илјади денари	
		2023	2022
900	Основна главнина запишан и уплатен капитал	(3.058)	(3.058)
	Состојба на 31 декември	(3.058)	(3.058)

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЗНАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД КОЧАНИ**БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2023 година****- Законски и статутарни резерви**

		во илјади денари	
		2023	2022
940	Законски резерви	(343)	(343)
94	Состојба на 31 декември	(343)	(343)

- Акумулирана добивка/(загуба)

		во илјади денари	
		2023	2022
950	Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	(2.081)	(2.081)
951	Добивка од тековна година	(2.675)	(1.810)
95	Состојба на 31 декември	(4.756)	(3.891)

28 Останати краткорочни обврски

		во илјади денари	
		2023	2022
233	Обврски за данок на добивка и данок на приход платен на спречени правни лица (заплаќани денари)	(325)	-
249	Останати обврски спрема вработените	(1)	-
25	Состојба на 31 декември	(327)	(1)

- Одложени плаќања на трошоци во идни периоди

		во илјади денари	
		2023	2022
291	Пресметани трошоци за набавка на добра	(95)	(156)
29	Состојба на 31 декември	(95)	(156)

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2023	2022
ВКУПНИ ПРИХОДИ	24.843	13 637
ВКУПНИ РАСХОДИ	21.843	11 672
Добивка / (загуба) пред оданочување	3.000	1 965

29. УСОГЛАСЕНОСТ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ПРИФАТЕНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Друштвото финансиските извештаи ги има усогласено со Законската регулатива во РСМ и сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Истите даваат експлицитна и целосна изјава за таквата усогласеност со белешките.

А) Правни спорови

Со состојба на 31.12.2023 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од ова не може со сигурност да се утврди, раководството на компанијата верува дека истото нема да резултира материјално значајни обврски.

Друштвото не е вклучено во судски спорови.

Б) Банкарски гаранции

Со состојба на 31.12.2023 година друштвото нема искористено банкарски гаранции.

В) Хипотеки

Друштвото нема задолжено под хипотекадел од својот движен и недвижен имот.

30. КОНТИНУИТЕТ

Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет. При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации

за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот на пријавување.

31. КОНЗИСТЕНТНОСТ ВО ПРЕЗЕНТИРАЊЕТО

Друштвото ги задржува истиот начин на презентација и класификација на ставките во финансиските извештаи помеѓу периодите и постои конзистентност во презентираните финансиски извештаи за 2023 година и годишниот извештај за работа за 2023 година. Исто така постои конзистентност на финансиските извештаи за 2023 година и годишниот извештај за работа за 2023 година.

32 МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД ЗА РЕВИЗИЈА 560 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31. Декември 2023 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

П Р И Л О З И

Прилог 1 – Годишна сметка за 2023 година

Прилог 2 – Годишен извештај за работење на субјектот

ЕМБС: 06519695

Целосно име: Осигурително брокерско друштво НАШЕ

ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	170.407,00			390.594,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	170.407,00			390.594,00
14	-- Транспортни средства	9.020,00			225.500,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	161.387,00			165.094,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.271.578,00			7.988.334,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.321.382,00			2.656.988,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.158.392,00			2.645.681,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	11.070,00			11.070,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	151.920,00			237,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	574.000,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	574.000,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.376.196,00			5.331.346,00
60	-- Парични средства	6.376.196,00			5.331.346,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	9.441.985,00			8.378.928,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	8.157.697,00			7.292.442,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.058.360,00			3.058.360,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	343.104,00			343.104,00
72	-- Законски резерви	343.104,00			343.104,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.080.978,00			2.080.786,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.675.255,00			1.810.192,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.188.989,00			930.294,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	220.516,00			356.248,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	220.516,00			356.248,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	968.473,00			574.046,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	641.366,00			573.363,00
100	-- Обврски кон вработените	1.000,00			
101	-- Тековни даночни обврски	326.107,00			683,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	95.299,00			156.192,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	9.441.985,00			8.378.928,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	24.804.278,00			13.575.084,00
202	-- Приходи од продажба	24.786.416,00			13.530.825,00
203	-- Останати приходи	17.862,00			44.259,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	21.836.757,00			11.662.768,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	143.164,00			275.442,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	830.961,00			816.500,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.507.818,00			7.131.400,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.074.628,00			3.163.708,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.361.429,00			1.913.423,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	214.169,00			165.451,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.001.623,00			808.453,00
217	-- Останати трошоци за вработените	497.407,00			276.381,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	280.186,00			275.718,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	39.170,00			61.566,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	39.170,00			31.480,00
233	-- Останати финансиски приходи				30.086,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.012,00			8.782,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	6.012,00			8.782,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.000.679,00			1.965.100,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.000.679,00			1.965.100,00
252	-- Данок на добивка	325.424,00			154.908,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.675.255,00			1.810.192,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00			4,00

258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	2.675.255,00			1.810.192,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.675.255,00			1.810.192,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.675,00			1.810,00
269	-- Добивка за годината	2.675.255,00			1.810.192,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.675.255,00			1.810.192,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.675.255,00			1.810.192,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	24.786.416,00			13.530.825,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	24.786.416,00			13.530.825,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)				43.409,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)				154.213,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	41.905,00			57.024,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	84.768,00			119.065,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	18.100,00			30.130,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	398.146,00			344.210,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	155.556,00			55.556,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	257.591,00			207.615,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)				145.693,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)				52.161,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	83.805,00			78.659,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				391.529,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			4,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	24.843.448,00			
-------------	---	---------------	--	--	--

Потпишано од:

Marija Tancheva

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.